

Некои од сведоците писмените изјави ги давале под политички притисок, бидејќи се приврзаници на одредена опција, што на некој начин се смета за хендикеп на одбраната, затоа што тоа не одговара на фактичката ситуација, која се случува во Љуботен во 2001 година.



Пишува: Венцо ДОНЕВ



ШТО ЌЕ КАЖАТ НАЈБЛИСКИТЕ НА БОШКОСКИ?

ОБВИНИТЕЛСТВОТО СЕ ОБИДУВА ДА ЈА ЗБУНИ ОДБРАНАТА

На 15 април, ден пред судењето на Бошкоски и на Тарчуловски, во сите цркви на Македонската православна црква во Македонија и во светот ќе се служи Молебен за праведно судење и нивна слобода. Молебенот во соборниот храм "Свети Климент Охридски" во Скопје ќе го служи Г.Г. Стефан, а директно ќе го пренесува МТВ и на сателитскиот канал. На 13 април, пред Домот на АРМ, ќе се организира концерт за поддршка на Бошкоски и на Тарчуловски, на кој ќе настапат многу ѕвезди од македонската естрада.

МТВ ќе емитува посебен документарен филм за Бошкоски од 1 до 31 април, додека на повеќе јавни места и билборди во Македонија ќе има плакати со ликот на Бошкоски со слоганот "Вистината за Македонија-брат Љубе".

На 16 април СМК и Здружението за поддршка на Љубе Бошкоски ќе предадат Декларација за поддршка на Бошкоски и на Тарчуловски до претседателот на државата, до Собранието и до Владата на РМ, до амбасадорот на ЕУ и до претседателот на Хашкиот трибунал.

По долго исчекување, конечно, на 16 април треба да почне судењето на Љубе Бошкоски во Хаг. Токму во овој период се најтензични игрите меѓу Обвинителството на Хашкиот трибунал, судиите и одбраната. Обвинителството се обидува да ја збунува одбраната со информациите дека ќе вклучи огромен број сведоци, а при тоа не ѝ ги соопштува нивните имиња на одбраната за таа да се подготви до почетокот на судењето. Карла дел Понте ја турка својата агенда, поголем дел од сведоците да не се појават на судењето туку само да дадат писмени изјави. Оваа идеја на Обвинителството е осуетена, таа е обжалена од одбраната и се верува дека Судот ќе ги уважи нејзините барања, барем така било во досегашната практика. Така ќе се создадат услови сведоците да бидат испрашувани и од одбраната.

Според проценките на одбраната, Обвинителството ќе изведе околу 50-тина сведоци, меѓу кои има вештаци и експерти од разни области. Исто така, се очекува и одбраната да изведе околу 50 сведоци.

Во преостанатите денови до судењето, на Обвинителството му е наложено најновите докази да ги преведе на македонски јазик и да ги приложи сведоците кои до сега ги нема пријавено. Во Хаг ќе се појават 15-тина сведоци Албан-

ци, кои сакаа да дадат само писмени изјави. Можно е некои од сведоците, пред сè, на Обвинителството, кои во истражната постапка дале писмени изјави, а не сакаат повторно да се јават во Хаг, таму да бидат однесени присилно.

Некои сведоци своите писмени изјави ги давале под политички притисок, бидејќи се приврзаници на одредена опција, што на некој начин се смета за хендикеп на одбраната, затоа што тоа не одговара на фактичката ситуација која се случува во Љуботен во 2001 година.

Обвинителството ќе има два месеца да ги изнесува доказите по обвинението, исто толку време ќе има и одбраната да го побие обвинението. Во август ќе има пауза заради годишните одмори, а во септември судењето ќе продолжи. Ако сè оди според зацртаниот план, во октомври одбраната и Обвинителството ќе ги дадат завршните зборови.

Во прилог на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски е и одлуката на Владата да ја зголеми паричната помош за нивната одбрана. Промашувањата на Хашкото обвинителство во однос на Милошевиќ, потоа на Караџиќ и на Младиќ, се сметаат за неповолни за одбраната, бидејќи фрустрациите од овие промашувања ќе сакаат да се дополнат на сметка на Бошкоски и на Тарчуловски.

Судскиот процес цело време ќе се пренесува од страна на МТВ.

МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТАНЕ ЧЛЕНКА НА АЛИЈАНСАТА, НО...

Толитинко

Кој беше нашиот политичар, односно еден од тројцата претседатели, кој доби "заушка" од американскиот претставник на НАТО во Брисел?

Што е напишано во последните извештаи до Брисел за Стратегискиот одбранбен план? Што советувааше Словенецот? Што е разликата меѓу шминка и претерување? Како Вашингтон дознал за овие работи?



ВОЈСКАТА НЕ Е ТАА КОЈА ГИ ПРАВИ АФЕРИТЕ...

Пишува: Венцо ДОНЕВ

АКО ШМИНКАТА ВО НАТО Е ДОЗВОЛЕНА, ПРЕТЕРУВАЊЕТО НЕ Е!

Иако со помала јавна поддршка за зачленување во НАТО, околу 43 отсто, Хрватска со задоволство констатира дека во 2008 година ќе добие покана да стане составен дел на Алијансата во 2009 година. Високиот претставник на американската администрација, Николас Барнс, рече дека би сакал истото да го каже и за Македонија и за Албанија. Тој посочи дека Хрватска отишла многу напред со реформите и дека би сакал истото да се случи и во другите две земји од Јадранската група.

Кај нас работите се сфаќаат наопаку, дури некои се научиле дека нападот е најдобра одбрана. Ако некои работи функционираа во некој минат систем на општествено уредување денес не поминуваат. Ако може дома да се претерува тоа не значи дека истото може да се случи и во странство. Последните "шлаганици" од Брисел се доволна опомена дека претерувањето не е секогаш пожелно. Покрај тоа што Брисел ги констатирал овие состојби, работата дошла и до Вашингтон.

Завитканите напади и неправилното читање текстови е слабост. Некои луѓе искрено го сакаат членството во НАТО, при тоа и знаат зошто. Жал ми е кога луѓето сакаат само да се покажат некаде и од тоа да имаат лична корист. Ние не тврдиме дека Македонија нема да влезе во НАТО, само укажуваме на моментните слабости. Точно е дека АРМ е најдалеку во реформите во нашето општество, на што укажавме, но во никој момент не ја оспоруваме подготвеноста на војската. Може да се забележи, кон-

МАКЕДОНИЈА СЕПАК ЧЛЕНКА НА НАТО ПАКТОТ

СЛЕДНИОТ САМИТ НА НАТО ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ВАШИНГТОН, СО ГОЛЕМА ПОДДРШКА ОД САД, КАКО ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА А НЕ КАКО ЗНАЧАЈНО ПОМЕСТУВАЊЕ ВО ОДНОС НА РЕФОРМИТЕ, МАКЕДОНИЈА ЌЕ БИДЕ ПРИМЕНА ВО АЛИЈАНСАТА, НО ПОД ЕДЕН УСЛОВ - ДА НЕ НАПРАВИМЕ ПРЕТЕРАНО ГОЛЕМИ ГРЕШКИ ВО ОВОЈ КРАТОК ПЕРИОД.

статиравме дека членството во НАТО сепак ќе биде политичка одлука, пред сè, по заслуга на Соединетите Американски Држави.

В очи паѓа тоа што за суштинските проблеми во АРМ владее молк, како што се, аферата со оружјето, исчезнувањето на документацијата и доделувањето на чиновите. Останува нејасно што мислеше донеодамнешниот прв воен разузнавач, Ристо Георгиев, кој при неговото отстранување се закануваше по безбедноста на Македонија, а сè тоа е поврзано со Косово. На кои сили и на кои служби мислеше Георгиев?

Кој беше нашиот политичар, односно еден од тројцата претседатели, кој доби "заушка" од американскиот претставник на НАТО во Брисел?

Што е напишано во последните извештаи до Брисел за СОП? Што советувааше Словенецот? Што е разликата меѓу шминката и претерувањето? Како Вашингтон дознал за овие работи?

Колку што ни е познато, треба да се тргне постариот старешински кадар, нешто што го најави и министерот за одбрана Лазар Еленовски. Причините се познати, веќе наведени, а уште помалку треба да укажуваме на ангажманот во

поранешна Југославија на одреден старешински кадар. Имено, како што вели еден поранешен старешина: "Сите бевме за ЈНА". Дали треба да потсетуваме дека има такви кои сè уште се чувствуваат како Југословени и за нив Југославија не е умрена туку треба да воскресне. Зошто си бараме татко? Чудно е што за овие работи од Брисел повторно ни забележаа. Брисел забележал дека Албанија многу брзо напредува.

На крај, зошто во последното писмо НАТО посочува да се внимава во комуникацијата со Србија и со Русија? Постои забелешка дека исто такво писмо им е испратено и на другите земји од Јадранската група. Но, нашите извори, паќ, велат дека такво писмо не пристигнало ниту во Хрватска ниту во Албанија. Некои работи можат да се проверат и во НАТО-претставништвото во нашава земја, бидејќи некој ги проверил.

Следниот Самит на НАТО ќе се одржи во Вашингтон, и со голема поддршка од САД, како политичка одлука а не како значајно поместување во однос на реформите, Македонија ќе биде примена во НАТО, но под еден услов - да не направиме претерано големи грешки во овој краток период.